

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

## НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 11

Год. XVI

28 јуни 2013 г.

примерокот е бесплатен

[www.opstinavasilevo.gov.mk](http://www.opstinavasilevo.gov.mk)

opstina\_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

3-та седница

### Совет на општина Василево

1. **РЕШЕНИЕ** за именување на член на Управен одбор на ЛПКД “Турија”, Василево.....02
2. **РЕШЕНИЕ** за разрешување и именување на претседател и член на Надзорниот одбор на ЛПКД “Турија” Василево.....02
3. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Стручното мислење за спроведување на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација за 2013 г изготвено од ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ Струмица.....03
4. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Предлог Акциониот план за ставање под контрола на векор преносливите заболувања со примена на краткорочни и долгорочни мерки во Општина Василево изготвен од ЈЗУ ‘Центар за јавно здравје’ Струмица.....04
5. **РЕШЕНИЕ** за именување на членови на Совет за јавно здравје за подрачјето на општина Василево.....05
6. **ОДЛУКА** за одобрување на финансиски средства на Наце Иванов од с. Чанаклија.....06
7. **ОДЛУКА** за давање на согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектите за “изградба на дел од фекален канализационен систем за с. Пиперево – крак К0 и К3” и “изградба на дел од фекална канализационен систем за с. Ангелци-крак К2”.....06
8. **ОДЛУКА** за приоритет на проектите – „Изградба на дел од фекален канализационен систем за с. Пиперево – крак К0 и К3“ и „Изградба на дел од фекален канализационен систем за с. Ангелци – крак К2“.....07
9. **ОДЛУКА** за определување на висината на надоместокот на изборните органи за извршена работа во изборниот процес за Локалните избори 2013година.....08

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

**РЕШЕНИЕ**

Се прогласува Решението за именување на член на Управниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.06.2013 година

Бр.08-1330/2  
26.06.2013 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.38/96), член 21 став 1 точка 28 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10 ) , Советот на општина Василево на својата седница одржана на 26.06.2013 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

**за именување на член на Управниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево**

**Член 1**

За член во Управниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево се именува:

Александар Ѓоргиев од с.Нова Маала - член;

**Член 2**

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.07-1330/1  
26.06.2013г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Илчо Колев с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

**РЕШЕНИЕ**

Се прогласува Решението за разрешување и именување на претседател и членови на Надзорниот одбор на ЈПКД „Турија“, Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.06.2013 година

Бр.08-1331/2  
26.06.2013 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.38/96), член 21 став 1 точка 28 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

#### за разрешување и именување на претседател и членови на Надзорниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево

##### Член 1

Се разрешуваат членовите на Надзорниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево :

- Иљо Мицев - претседател,
- Леонардо Николов - член;
- Бончо Атанасов - член;
- Васил Ѓоргиев - член;
- Антонио Динев - член;

##### Член 2

За членови во Надзорниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево се именуваат:

- Љупчо Мицев - претседател
- Коце Ѓоргиев - член;
- Драгица Василева - член;
- Славе Христов - член;
- Сашко Атанасов - член;

##### Член 3

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“

Бр.07-1331/1  
26.06.2013г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Илчо Колев с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Стручното Мислење за спроведување на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација за 2013 година изготвено од ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ Струмица,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.06.2013 година

Бр.08-1332/2  
26.06.2013 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02), член 12, член 14 и член 22 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на РМ“ бр 66/04,139/08,99/09) член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 26.06.2013 година донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Стручното Мислење за спроведување на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација за 2013 година изготвено од ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ Струмица

1. Се усвојува Стручното Мислење за спроведување на превентивна

дезинфекција, дезинсекција и дератизација за 2013 година изготвено од ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ Струмица.

2. Составен дел на овој Заклучок е Стручното Мислење за спроведување на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација за 2013 година изготвено од ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ Струмица.

3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.07-1332/1  
26.06.2013г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Илчо Колев с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Предлог-Акциониот план за ставање под контрола на вектор преносливите заболувања со примена на краткорочни и долгорочни мерки во општина Василево изготвен од ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ Струмица,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.06.2013 година

Бр.08-1333/2  
26.06.2013 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02), член 12, член 14 и член 22 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на РМ“ бр 66/04,139/08,99/09) член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 26.06.2013 година донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Предлог Акциониот план за ставање под контрола на вектор преносливите заболувања со примена на краткорочни и долгорочни мерки во општина Василево изготвен од ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ Струмица

1. Се усвојува Предлог-Акциониот план за ставање под контрола на вектор преносливите заболувања со примена на краткорочни и долгорочни мерки во општина Василево изготвен од ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ Струмица.

2. Составен дел на овој Заклучок е Предлог-Акциониот план за ставање под контрола на вектор преносливите заболувања со примена на краткорочни и долгорочни мерки во општина Василево изготвен од ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ Струмица .

3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.07-1333/2  
26.06.2013г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Илчо Колев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Решението за именување на членови на Совет за јавно здравје за подрачјето на Општина Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.06.2013 година

Бр.08-1334/2  
26.06.2013 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

-----  
Врз основа на членот 18 став 8 од Законот за јавно здравје („Службен весник на РМ“ бр. 22/10) член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа и член 21 од Статутот општина Василево ( Службен весник на РМ бр. 04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 26.06.2013 година го донесе следното

### Решение

**За именување на членови на Совет за јавно здравје за подрачјето на Општина Василево**

#### Член 1

Со оваа Решение се именуваат членови на совет за јавно здравје за подрачјето на општина Василево.

#### Член 2

Советот за јавно здравје се состои од пет члена од кои четири члена се претставници

на општината и еден член претставник од центарот кој го покрива подрачјето на општината од областа на јавното здравје.

#### Член 3

За членови на Советот за јавно здравје се именуваат:

-Ванчо Стојанов-Градоначалник на општина Василево;  
-Ивана Трајкова - вработена во општина Василево;  
-Тони Ристов- вработен во општина Василево;  
-Сања Трајанова- вработена во општина Василево;  
-Д-р.Горги Пециров-претставник од Центарот за јавно здравје во Струмица;

#### Член 4

Советот за јавно здравје ги проучува прашањата и политиката во областа на јавното здравје, изготвуваат мислење, даваат иницијативи или предлози до органите на единицата на локалната самоуправа.

#### Член 5

Членовите на советот од своите редови бираат претседател на Советот.

#### Член 6

Советот за јавно здравје донесува деловник за својата работа.

Бр.07-1334/1  
26.06.2013г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Илчо Колев с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлука за одобрување на финансиски средства на Наце Иванов од с.Чанаклија,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.06.2013 година.

Бр.08-1335/2  
26.06.2013 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

-----  
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 26.06.2013 година ја донесе следната,

### ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на Наце Иванов од с.Чанаклија

#### член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од 5000 денари на Наце Иванов од с.Чанаклија за негово лекување.

Бр.08-1336/2  
26.06.2013 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

#### член2

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2013 година.

#### член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.07-1335/1  
26.06.2013г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Илчо Колев с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектите за визградба на дел од фекален канализационен систем за с.Пиперево-крак К0 и К3 и изградба на дел од фекален канализационен систем за с.Ангелци - крак К2",

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.06.2013 година

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата редовна седница одржана на 26.06.2013 година ја донесе следната

### ОДЛУКА

**за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектите за „изградба на дел од фекален канализационен систем за с.Пиперево-крак К0 и К3 и изградба на дел од фекален канализационен систем за с.Ангелци - крак К2“**

#### член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево дава согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектите за „изградба на дел од фекален канализационен систем за с.Пиперево-крак К0 и К3 и изградба на дел од фекален канализационен систем за с.Ангелци - крак К2“.

#### член 2

Оваа Одлука Советот на општина Василево ја донесува врз основа на Јавниот повик бр.02/2013 година за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година .

#### член 3

Оваа Одлука се доставува со поднесувањето на барањето до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година заради реализација на проектите за „изградба на дел од фекален канализационен систем за с.Пиперево-крак К0 и К3 и изградба на дел од фекален канализационен систем за с.Ангелци - крак К2 “.

#### член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.07-1336/1  
26.06.2013г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Илчо Колев с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за приоритет на проектите за „ изградба на дел од фекален канализационен систем за с.Пиперево-крак К0 и К3 и изградба на дел од фекален канализационен систем за с.Ангелци - крак К2г што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.06.2013 година

Бр.08-1337/2  
26.06.2013 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата редовна седница одржана на 26.06.2013 година ја донесе следната

**ОДЛУКА**

за приоритет на проектите за „изградба на дел од фекален канализационен систем за с.Пиперево-крак К0 и К3 и изградба на дел од фекален канализационен систем за с.Ангелци - крак К2“

**член 1**

Со оваа Одлука Советот на општина Василево ги определува проектите за „изградба на дел од фекален канализационен систем за с.Пиперево-крак К0 и К3 и изградба на дел од фекален канализационен систем за с.Ангелци - крак К2 "како приоритетни проекти за доставување на барање до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиска средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година.

**Член 2**

Оваа Одлука се доставува со поднесувањето на барањето до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година заради нејзина реализација.

**Член 3**

Носител на барањето до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиска средства е општина Василево.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.07-1337/1  
26.06.2013г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Илчо Колев с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

**РЕШЕНИЕ**

Се прогласува Одлуката за определување на висината на надоместокот на изборните органи за извршена работа во изборниот процес за Локалните избори 2013 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 26.06.2013 година

Бр.08-1338/2  
26.06.2013 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.



Врз основа на член 31 став 2 точка 24 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08,148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 142/12), член 18 од Правилникот за надомест на членовите на Општинските изборни комисији, Изборната комисија на град Скопје и избирачките одбори за спроведување на Локалните избори 2013 година за избор на членови на советите на општините, советот на градот Скопје и за избор на градоначалници на општините и градоначалник на град Скопје, донесен од Државната изборна комисија на Република Македонија број 02-1642/1 од 29.04.2013 година член 21 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВее бр.04/03,08/06 и 09/10 )

#### Одлука

за определување на висината на надоместот на изборните органи за извршена работа во изборниот процес за Локалните избори 2013 година

#### Член 1

Надоместот за извршената работа во изборниот процес за локалните избори – 2013 година се утврдува согласно Правилникот за надомест на членовите на Општинските изборни комисији, Изборната комисија на град Скопје и избирачките одбори за спроведување на Локалните избори 2013 година за избор на членови на советите на општините, советот на градот Скопје и за избор на градоначалници на општините и градоначалник на град Скопје, донесен од Државната изборна комисија на Република Македонија број 02-1642/1 од 29.04.2013 година.

#### Член 2

Согласно Правилникот на подрачјето на ОИК Василево, право на надоместок за извршена работа во подготовката и спроведувањето на Локалните избори - 2013 година имаат:

- Претседателот, заменик претседателот, членовите и секретарот на Општинската изборна комисија – Василево.
- Претседателите, замениците-претседатели, членовите и замениците членови на избирачките одбори од подрачјето на ОИК Василево.

#### Член 3

Согласно член 6 и член 11 од Правилникот на членовите на Општинската изборна комисија – Василево се определува следниот надоместок:

Ред бр.	Функција	Бр. На ангажирани лица	Износ на надомест за едно лица	Вкупно
1.	Претседател на ОИК	1	20.000	20.000
2.	Заменик – претседател на ОИК	1	16.000	16.000
3.	Секретар на ОИК	1	16.000	16.000
4.	Член на ОИК	4	12.000	48.000
	<b>Вкупно:</b>			<b>100.000</b>

## Член 4

Согласно член 13 и 14 од Правилникот на членовите на претседателите, заменик-претседателите, членовите и заменик членовите на избирачките одбори на подрачјето на ОИК – Василево, се определува надоместок и тоа:

1. За еден избирачки одбор и тоа: 1795 Седларци, за спроведување на гласањето на 24 март 2013 година им се определува надомест:

Функција	Број на ангажирани лица за еден ИО	Надомес за едно ангажирано лице	Вкупен број на ангажирани лица	Вкупен износ
Претседател	1	3000	1	3.000
Заменик претседател	1	2500	1	2.500
Член	4	2000	4	8.000
Заменик член	4	1700	4	6.800
<b>Вкупно:</b>				<b>20.300</b>

2. За 16 избирачките одбори и тоа: 1794, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809 и 1810, во кои на 23 март 2013 година спроведоа гласање на болни и немоќни лица и ден 24 март 2013 година спроведоа гласањето на избирачките места, се определува надомест:

Функција	Број на ангажирани лица за еден ИО	Надомест за гласање болни и немоќни на 23 март за едно лице	Надомес за за гласање на 24 март за едно лице	Вкупно за едно лице	Вкупен број на ангажирани лица	Вкупен износ
Претседател	1	1500	3000	4500	16	72.000
Заменик претседател	1	0	2500	2500	16	40.000
Член	4	1000	2000	3000	64	192.000
Заменик член	4	0	1700	1700	64	108.800
<b>Вкупно:</b>						<b>412.800</b>

## Член 5

Надоместокот на Општинската изборна комисија - Василево во износ од 100.000 денари и на избирачките одбори во износ од 431.100 денари, или вкупно 531.100 денари, се исплаќаат поединечно на секој член на изборниот орган, на негова поединечно доставена трансакциска сметка, во согласност со оваа Одлука, Правилникот на ДИК и позитивните законски прописи.

## Член 6

Се задолжува Општинската изборна комисија – Василево, да обезбеди поединечни трансакциони сметки на сите ангажирани учесници во подготовката и спроведувањето на локалните избори - 2013 година и поединечно да им ги трансферира определените средства согласно оваа Одлука.

## Член 7

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

## Образложение

Правен основ за донесување на оваа Одлука е член 31 став 2 точка 24 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 142/12) и член 18 од Правилникот за надомест на членовите на Општинските изборни комисији, Изборната комисија на град Скопје и избирачките одбори за спроведување на Локалните избори 2013 година за избор на членови на советите на општините, советот на градот Скопје и за избор на градоначалници на општините и градоначалник на град Скопје, донесен од Државната изборна комисија на Република Македонија број 02-1642/1 од 29.04.2013 година.

Имајќи во предвид дека на подрачјето на ОИК Василево се спроведоа подготовки и се реализира гласање на 17 избирачки места за 9.917 гласачи, во ОИК Василево во периодот од 07 јануари до 03 април беа ангажирани претседателот, заменик-претседателот, четворицата членови на ОИК и секретарот на ОИК Василево.

Избирачките одбори на 23 март 2013 година, спроведоа гласање на 201 болни и немоќни лица во 16 избирачки места. Не беа пријавени болни и немоќни лица, само во избирачкото место 1795 Седларци.

На 24 март се спроведе гласање на сите 17 избирачки места. Избирачките места беа навреме отворени во 07 часот и навреме затворени во 19 часот. Изборниот материјал беше доставен до ОИК во законскиот рок и сумирањето на резултатите од страна на ОИК, беше во рамките на законскиот рок.